



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 5 мај 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 4 динари. — Претплатата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

408.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77) во член 1 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „во земјата“.

Член 2

Во член 4 ст. 3 до 5 се бришат.

Член 3

Во член 7 став 1 точка 1 се менува и гласи: „1) реховите за враќање на кредитите не можат да бидат подолги, и тоа: за купување на јатлен — од 10 месеци, за туристички патувања во земјата — од 12 месеци, за купување автомобили — од 36 месеци, а за купување на други индустриски стоки — од 24 месеци.“

Став 3 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, корисникот на кредитот полага во готови пари најмалку:

1) 10% — од височината на одобриениот кредит — за купување на мебел и градежна столарија (врати, прозорци);

2) 15% — од височината на одобриениот кредит — за купување на фрижидери, замрзнувачи, бојлери, машини за перење и сушење рубелина, радио-приемници (моно и стерео), телевизиски приемници (во црно-бела техника), градежни материјали, леани и лимени кади за бањи и леани и лимени санитарни уреди;

3) 30% — од височината на одобриениот кредит — за купување на телевизиски приемници во боја, електрични грамофони, магнетофони, како и машини за миење и сушење на садови;

4) 35% — од височината на одобриениот кредит — за купување на автомобили.“

Член 4

По член 13 се додава нов член 13а, кој гласи: „Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап давачот на кредитот ако даде кредит спротивно на условите пропишани со оваа уредба.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на давачот на кредитот со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 309

27 април 1978 година

Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с.р.

409.

Врз основа на член 68 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕКВИЗИЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ ВО ВОЕНА СОСТОЈБА

1. Спроведување на реквизиција

Член 1

За потребите на вооружените сили на Југославија во воена состојба може, по исклучок, да се нареди и да се спроведе реквизиција на подвижни предмети во сопственост на граѓани или граѓански правни лица, што непосредно служат за воени потреби.

Член 2

Наредбата за спроведување на реквизиција се издава писмено и ги содржи следните податоци: назив на воената единица за чии потреби се врши реквизицијата, видови на предметите што ги опфаќа реквизицијата, нивно количество, рок до кој мора да се спроведе реквизицијата, место на предавањето на предметите, како и други неопходни податоци за да може успешно да се спроведе реквизицијата.

Во итни случаи наредба за реквизиција може да се издаде и усно.

Член 3

Надлежниот општински орган ја спроведува реквизицијата преку комисија од три члена, што за таа цел ја формира (во натамошниот текст: комисија за реквизиција).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, поради причини на итност или други важни причини од воена природа, надлежниот општински орган може да спроведе реквизиција и преку лице што посебно ќе го овласти за тоа.

Член 4

Врз основа на наредбата за спроведување на реквизиција, надлежниот општински орган, на предлог од комисијата за реквизиција, врши разрез на потребните видови и количества на предмети на

домаќинствата, водејќи сметка за економската состојба и за основните потреби на секое домаќинство, како и за поравнениите давања на домаќинството за потребите на народната одбрана.

Член 5

Реквизицијата се врши во присуство на сопственикот на предметите или на полнолетен член на неговото домаќинство.

Ако тоа го бара причината на итност, можат да се реквизираат предмети и ако нивниот сопственик е отсутен, како и предмети што се наоѓаат на чување или на употреба кај трети лица, како и напуштени предмети.

Член 6

Комисијата за реквизиција, односно лицето овластено за реквизиција, му издава потврда за извршената реквизиција на сопственикот на реквизирираниот предмет или на полнолетниот член на неговото домаќинство, односно на лицето кај кое предметот се наоѓал на чување или употреба во моментот на реквизирањето.

Потврдата за извршената реквизиција содржи: вид и количество на реквизирираните предмети, нивна поединечна и вкупна парична вредност, износ на исплатениот надомест — ако при реквизицијата е даден деслужен или поли надомест, назив на органот што ги реквизирирал предметите и датум на извршувањето на реквизицијата.

Ако при реквизицијата не се исплати надомест или се исплати само дел од надоместот, во потврдата мора да се назначи на кој и кога треба сопственикот чиј предмет е реквизиран да му се обрати заради исплата на надоместот, односно на неисплатениот дел на надоместот.

Член 7

За извршувањето на реквизицијата комисијата за реквизиција, односно овластеното лице, поднесува писмен извештај до надлежниот општински орган.

Извештајот за реквизицијата ги содржи следните податоци: список на сопствениците на реквизирираните предмети, вид, количество и вредност на реквизирираните предмети, износи на исплатениот, односно на неисплатениот надомест и време на извршувањето на реквизицијата.

Член 8

Надлежниот општински орган води посебна евиденција за извештаите за реквизицијата и за потврдите за неисплатените надомести за реквизирираните предмети.

Член 9

Надлежниот општински орган е должен да изврши присобирање на реквизирираните предмети на определено место, односно да ѝ ги предаде на воената единица во местото назначено во наредбата за реквизицијата.

Ако тоа причината на итност го бара, надлежниот општински орган може да им нареди на сопствениците реквизирираните предмети непосредно да ѝ ги предадат на воената единица во назначеното место, или може да земе превозни средства од граѓани, организации на здружен труд и други организации, интересни и други самоуправни заедници и државни органи, заради превоз на реквизирираните предмети до местото назначено во наредбата за спроведување на реквизицијата.

Член 10

Старешината на воената единица за чии потреби се реквизирирани предмети при преземањето на предметите од надлежниот општински орган издава потврда за примените предмети, која содржи попис на примените предмети, по видови, количество и вредност.

Член 11

Воените старешини овластени да наредат реквизиција можат, согласно со член 67 став 3 од За-

конот за народната одбрана, да наредат и сами да спроведат реквизиција:

1) ако во местото каде што е потребно да се спроведе реквизиција нема надлежен општински орган или ако тој орган не е во можност да спроведе реквизиција;

2) во зоната на борбените дејства во која е ограничена слободата на движење или е извршена евакуација на населението;

3) ако извршувањето на борбената задача на единицата, или друга неопходна воена потреба, бараат предметите итно да се реквизираат.

Член 12

Во случаите од член 11 на оваа уредба, воениот старешина спроведува реквизиција преку комисија од три члена, што за таа цел ја формира, или преку лице што посебно ќе го овласти за тоа.

Член 13

При спроведувањето на реквизицијата според одредбите на чл. 11 и 12 од оваа уредба сообразно се применуваат одредбите на чл. 4, 5, 6, 7 и 9 од оваа уредба.

Воениот старешина што го наредил спроведувањето на реквизицијата од член 11 на оваа уредба, е должен до надлежниот општински орган да достави извештај за извршената реквизиција, штом приликите ќе го допустат тоа.

2. Надомест за реквизирирани предмети

Член 14

Надоместот за реквизирирани предмети се исплатува во пари, по правило, во моментот на извршувањето на реквизицијата.

Надоместот од став 1 на овој член се исплатува врз товар на средствата на Југословенската народна армија — ако реквизицијата е извршена за потребите на единиците и установите на Југословенската народна армија, односно врз товар на средствата на општествено-политичката заедница за чии единици или установи на територијалната одбрана е извршена реквизицијата.

Член 15

Органот што ја спроведува реквизицијата износот на надоместот за реквизирираниот предмет го определува според пропишаната или прометната цена на тие предмети на месниот пазар во моментот на извршувањето на реквизицијата, односно го утврдува по комисијски пат, ако износот на надоместот не може да се определи според пропишаната, односно прометната цена на месниот пазар.

Ако надоместот не се исплатува во времето кога предметот се реквизира, износот на надоместот се определува на начинот од став 1 на овој член во моментот на исплатувањето на надоместот.

3. Завршни одредби

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за спроведување реквизиција во воена состојба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69).

Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. л. бр. 308
27 април 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

410.

Врз основа на член 56 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛ. 47 ДО 55 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Преземањето на надлежностите, односно на работите од делокругот на сојузните комитети што на 15 мај 1978 година се укинуваат и престануваат да работат, ќе се изврши на следниот начин:

1) Сојузниот завод за општествено планирање ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од Сојузниот комитет за општествено планирање;

2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот комитет за туризам што се однесуваат на туризмот, угостителството и туристичкото посредување;

3) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој што се однесуваат на стоковната размена со земјите во развој, на развојот и унапредувањето на трговските и други економски односи со земјите во развој, како и другите работи од областа на економската соработка со земјите во развој што според одредбите на оваа одлука не ги преземаат други сојузни органи на управата;

4) Сојузниот секретаријат за финансии ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој што се однесуваат на економската соработка со земјите во развој во областа на финансии, како и стручните работи за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој;

5) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој што се однесуваат на економската соработка со земјите во развој во поглед на трансферот на технологијата, индустријската кооперација, заедничките вложувања и другите прашања од областа на енергетиката, индустријата, градежништвото и рударството;

6) Сојузниот комитет за земјоделство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој што се однесуваат на економската соработка со земјите во развој во областа на земјоделството, шумарството и водостопанството;

7) Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој што се однесуваат на економската соработка со земјите во развој во областа на сообраќајот и врските;

8) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита ќе ги преземе во согласност со својот делокруг, надлежностите, односно работите

од делокругот на Сојузниот комитет за труд и вработување и на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита;

9) Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, надлежностите, односно работите на Сојузниот комитет за наука и култура што произлегуваат од Законот за употребата на грбот, знамето и химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за употребата на ликот и името на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито, од Законот за наградата на АВНОЈ, од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, од Законот за Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија, од Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирања на Програмата за инвестициони вложувања во изградбата на зграда и постојача поставка на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија од 1977 до 1980 година, како и работите што се однесуваат на авторското право.

2. Преземањето на надлежностите, односно на работите од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши на 15 мај 1978 година.

Сојузните органи на управата и сојузните организации од точка 1 на оваа одлука се должни навремено да ги преземат сите мерки потребни за преземање на надлежностите, односно на работите.

3. Сојузните органи на управата и сојузните организации што, во смисла на точка 1 на оваа одлука, ги преземаат надлежностите, односно работите на укинатите сојузни комитети, истовремено ги преземаат и работниците што на денот на влегувањето во сила на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации непосредно работеле на тие работи во укинатите сојузни комитети.

Се смета дека работеле непосредно на определени работи оние работници што, според актот за систематизацијата на работните места, во целост или претежно работеле на тие работи, и тоа во основната дејност.

4. Работниците на укинатите сојузни комитети што нема да бидат преземени во смисла на одредбите од точка 3 од оваа одлука, ги имаат правата и должностите утврдени со сојузен закон.

Работниците од став 1 на оваа точка правата и должностите ги остваруваат во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

5. Сојузниот извршен совет утврдува кои функционери на укинатите сојузни комитети што ги назначил Сојузниот извршен совет се разропуваат со денот на престанувањето на работата на тие органи.

Предлогот на решението што се донесува во смисла на став 1 од оваа точка го утврдува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања.

6. Претседателот на сојузниот комитет што се укинува или престанува со работа и функционерот што раководи со сојузниот орган на управата, односно со сојузната организација што ги презема надлежностите, односно работите на укинатиот сојузен комитет ќе утврдат спогодбено кои работници се преземаат во смисла на точка 3 од оваа одлука.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, претседателите на сојузните комитети за труд и вработување и за здравство и социјална заштита спогодбено ќе утврдат кои работници во тие сојузни комитети се преземаат на работа во Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

Спогодбите од ст. 1 и 2 на оваа точка се склучуваат најдоцна до 15 мај 1978 година.

Во случај на спор помеѓу функционерите од ст. 1 и 2 на оваа точка, одлука донесува Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на Сојузната управа.

7. Претседателот на Сојузниот комитет што се укинува и престанува со работа ќе утврди со решение, најдоцна до 15 мај 1978 година, кои работници ќе ги остваруваат правата и должностите утврдени со сојузниот закон во согласност со точка 4 на оваа одлука.

8. Опремата, инвентарот и другите предмети, средствата за работа и средствата на фондовите на укинатите сојузни комитети се распоредуваат на сојузните органи на управата и на сојузните организации што ги преземаат нивните надлежности, односно работи, сразмерно со преземените надлежности односно работи.

Со паричните средства преостанати по распоредувањето во смисла на став 1 од оваа точка се внесуваат во буџетот на федерацијата а преостанатата опрема, инвентар и други предмети ѝ се распоредуваат на Управата на деловните згради на сојузните органи.

9. Решението за распоредување на паричните средства од точка 8 на оваа одлука го донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии.

Решението за распоредување на опремата, инвентарот и другите предмети, како и на деловните простории што ги користеле укинатите сојузни комитети го донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Предлозите од ст. 1 и 2 на оваа точка се поднесуваат по прибавено мислење од заинтересираните сојузни органи на управата и сојузни организации.

10. Сојузните комитети што се укинуваат и престануваат да работат ги заклучуваат на 15 мај 1978 година своите архивски книги и архивата и документацијата, печатите и штембилите му ги предаваат на Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, незавршените предмети на укинатите сојузни комитети, како и другите предмети од тие комитети неопходни за работа, ги преземаат сојузните органи на управата и сојузните организации што ги преземаат нивните надлежности, односно работи.

11. До донесувањето, односно измените и дополнењата на самоуправните општи акти за распределбата на личните доходи во сојузните органи на управата и во сојузните организации што ги преземаат надлежностите, односно работите на укинатите сојузни комитети, на работниците што според точ. 3 и 6 на оваа одлука ќе бидат преземени во тие сојузни органи на управата и сојузни организации, привремено ќе им се исплатуваат аконтации на личните доходи во износите утврдени со соодветните акти во укинатите сојузни комитети.

12. Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет ќе ги преземе, на денот на влегувањето во сила на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, работите од делокругот на Стручната служба на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) функционерите и работниците во таа стручна служба, како и опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите.

13. Одредбите на оваа одлука сообразно ќе се применат и кога сојузните органи на управата и сојузните организации, во согласност со својот делокруг, преземаат одделни работи од делокругот на други сојузни органи на управата, односно сојузни организации (член 53 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации).

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ.

Е. п. бр. 317
5 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

411.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 60 од 28 март 1978 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/693
12 април 1978 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

412.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ELEFTEROS KOSMOS“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Elefteros Kosmos“, од 18 март 1978 година, што излегува на грчки јазик во Атина, Грција.

Бр. 650-1-7/6
12 април 1978 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

413.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „The Times“, број 60255 од 13 март 1978 година, што излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/405
30 март 1978 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с.р.

414.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 57 од 8 март 1978 година што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/689
30 март 1978 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с.р.

415.

Врз основа на член 81 став 1 во врска со член 12 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА**ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА АТЕСТИРАНАТА СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ЛЕСНОРАСПИЛИВИ ПРЕХРАЊЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Со оваа наредба се определуваат видовите, обликот, мерите и бојата на ознаката и местото за

ставање на ознаката на специјалната опрема на транспортните средства за меѓународен превоз на леснораспиливи прехранбени производи, што е атестирана во согласност со Уредбата за ратификација на Спогодбата во меѓународниот превоз на леснораспиливи намирници и за специјалните возила за нивни превоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/76 — Меѓународни договори), како и обликот, мерите, распоредот и бојата на буквите и броевите на тие ознаки.

2. Ознаката на специјалната опрема на транспортното средство од точка 1 на оваа наредба може да биде во вид на таблица, етикета или бојосана површина. Ознаката е во правоаголен облик, со димензии 300 mm × 200 mm. Подлогата на ознаката мора да биде бојосана со бела боја што според класификацијата според RAL ѝ одговара на ознаката 9010 — Reinweiss.

3. За означување на класата на специјалната опрема на транспортното средство од точка 1 на оваа наредба на ознаките се користат следните десет букви латиница: A, B, C, D, E, F, I, N, R и X. Обликот на буквите и нивните мери мораат да им одговараат на обликот и мерите на буквите дадени на сликите бр. 1, 2 и 3, што се отпечатени кон оваа наредба и се нејзин составен дел.

4. За означување на времето на важењето на атестот, на ознаките се запишуваат арапски броеви од еден до десет. Обликот и мерите на броевите мораат да им одговараат на обликот и мерите на броевите дадени на сликата бр. 4, што е отпечатена кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

5. Буквите и броевите на ознаките мораат да бидат бојосани со темносина боја што според класификацијата според RAL одговара ѝ на ознаката 5010 — Enzianblau.

6. Распоредот на буквите и броевите на ознаките мора да му одговара на распоредот даден на сликата бр. 5, што е отпечатена кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

7. На специјалната опрема на друмските транспортни средства ознаката се става од левата страна на специјалната опрема во долниот лев агол.

8. На специјалната опрема на шинските транспортни средства ознаката се става на вратата или во долниот десен агол. Означувањето се врши од двете страни на специјалната опрема.


9. На контејнерите за превоз на леснораспиливи прехранбени производи ознаката се става од двете бочни страни лево, во близината на челната рамка.

10. Означувањето на специјалната опрема на транспортните средства за меѓународен превоз на леснораспиливи прехранбени производи го вршат организациите на здружен труд овластени за атестирање на специјалната опрема за превоз на леснораспиливи прехранбени производи.


11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21-6356/1
7 април 1978 година
Белград


Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милац Крајновиќ, с.р.




Слика 1




Слика 2



Слика 3



Слика 4



¹⁾ РАСТОЈАНИЕ ПОМЕЃУ БУКВИТЕ 12 mm

²⁾ РАСТОЈАНИЕ ПОМЕЃУ БРОЕВИТЕ 4 mm

Слика 5

416.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, Извршниот совет на собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на СРП Војводина и Извршниот совет на Собранието на СРП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА ШТЕТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Заради преземање мерки за ублажување или отстранување на последиците од елементарни непогоди, учесниците на договорот се согласни во републиките и автономните покраини утврдувањето и процената на штета од елементарни непогоди да се врши на еднообразен начин предвиден со овој договор.

Член 2

Штетата проценета на начинот од член 1 од овој договор служи и како основ за утврдување на височината на штетите предизвикани од поплави или земјотреси од поголеми размери заради поднесување барања за доделување средства на солидарноста врз основа на член 11 од Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74) и член 2 од Договорот за давање средства на солидарноста за давање меѓусебна помош на републиките и автономните покраини заради отстранување последици од земјотреси или поплави од поголеми размери.

Член 3

Процената на штетата од елементарни непогоди се врши на начинот утврден со Единствената методологија за проценка на штетите од елементарни непогоди, што ќе ја пропише директорот на Сојузниот завод за статистика врз основа на законското овластување и со согласност на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, најдоцна во рок од два месеца од денот на потпишувањето на овој договор.

Измените и дополненијата на Единствената методологија за проценка на штетите од елементарни непогоди се вршат според постапката од став 1 на овој член.

Со методологијата од став 1 на овој член се утврдуваат во случај на кои елементарни непогоди ќе се врши утврдување и проценка на штетата, начинот на кој ќе се врши утврдувањето и процената на штетата и средствата во општествена сопственост, односно на кои постои право на сопственост, на кои ќе се врши утврдување и проценка на штетата.

Член 4

Штетата се утврдува и искажува во натурални и вредносни показатели.

Загубениот доход што настанал како последица од елементарна непогода, се утврдува само ако се утврдува штета што настанала на средства во општествена сопственост, и тоа поради намалено производство предизвикано од елементарна непогода.

Член 5

Процена на штетите вршат стручни комисии за проценка на штети.

Процеси на штетите се вршат непосредно на теренот, и тоа веднаш по престанувањето на елементарната непогода.

Стручните комисии од став 1 на овој член, мораат да бидат составени од соодветни стручни лица од најтесна специјалност, зависно од специфичноста на објектот и на другите средства зафатени од елементарна непогода.

Член 6

Стручните комисии за проценка на штетите од член 5 на овој договор не ја утврдаат и не ја проценуваат штетата што настанала на средства што ѝ припаѓаат на Југословенската народна армија.

Член 7

Организатори на работата на процената на штетите се комисиите за проценка на штетите, што се формираат во општината и републиката, односно автономната покраина.

Член 8

Општинската комисија за проценка на штетите: формира потребен број стручни комисии за проценка на штетите, ѝ определува на секоја стручна комисија подрачје на кое ќе врши проценка на штетите, го определува рокот до кој мора да се заврши процената и се грижи за применувањето на пропишаната Единствена методологија за проценка на штетите од елементарни непогоди на територијата на општината.

Општинската комисија за проценка на штетите ја обединува работата на сите стручни комисии за проценка на штетите на територијата на општината и им дава потребна помош.

Општинската комисија изработува збиен извештај за проценка на штетите на територијата на општината и го доставува до извршниот орган на општинското собрание на усвојување. Усвоениот извештај се доставува до републиката, односно покраинската комисија за проценка на штетите.

Член 9

Републиката, односно покраинската комисија за проценка на штетите: ја обединува работата на општинските комисии за проценка на штетите на територијата на републиката, односно автономната покраина и им дава потребна помош во применувањето на Единствената методологија за проценка на штетите од елементарни непогоди.

Комисијата за проценка на штетите од став 1 на овој член изработува збиен извештај за процената на штетите на територијата на републиката, односно автономната покраина, во кој ги вклучува и штетите што настанале на предметите што ѝ припаѓаат на Југословенската народна армија на територијата на републиката, односно автономната покраина.

Републиката, односно покраинската комисија за проценка на штетите доставува збиен извештај за процената на штетите на територијата на републиката односно автономната покраина до извршниот совет на собранието на републиката, односно до извршниот совет на собранието на автономната покраина.

Член 10

Извршниот совет на собранието на републиката, односно извршниот совет на собранието на автономната покраина доставува до Сојузниот извршен совет збиен извештај за утврдувањето и процената на штетата на територијата на републиката, односно автономната покраина, со предлози на мерките што треба да се преземат за отстранување или ублажување на последиците од елементарните непогоди.

Член 11

Ако републиката, односно автономната покраина го стекнала правото на добивање помош од средствата на солидарноста поради штетите настанати од земјотрес или поплави од поголеми размери, извршниот совет на собранието на републиката, односно извршниот совет на собранието на автономната покраина ќе подготви барање, со посебен извештај и ќе го достави до комисијата од член 2 на Договорот за давање средства на солидарноста за укажување меѓусебна помош на републиките и автономните покраини заради отстранување последици од земјотреси или поплави од поголеми размери.

Член 12

Учесниците на договорот се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности и одговорности, ќе настојуваат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој договор со републички и покраински прописи да се уредат утврдувањето и процената на штетите од елементарни непогоди во согласност со одредбите на овој договор.

Член 13

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на штетите од елементарни непогоди настанати по влегувањето во сила на овој договор.

13 април 1978 година
Белград

За Извршниот совет
на Собранието на
СР Босна и Херцеговина,
д-р **Обрад Пиљак**, с. р.
член на Извршниот совет
и републички секретар за
финансии

За Извршниот совет
на Собранието на
СР Македонија,
Тахир Кадриу, с. р.
заменик-републички
секретар за финансии

За Извршниот совет
на Собранието на
СР Словенија,
Драган Мозетик, с. р.
заменик-републички
секретар за финансии

За Извршниот совет
на Собранието на
СР Србија,
Мано Ребиќ, с. р.
заменик-републички
секретар за финансии

За Извршниот совет
на Саборот на
СР Хрватска,
Љубо Мајеркиќ, с. р.
член на Извршниот совет
и претседател на
Републичкиот комитет за
односи со странство

За Извршниот совет
на Собранието на
СР Црна Гора,
Вук Огњановиќ, с. р.
член на Извршниот совет
и републички секретар за
финансии

За Извршниот совет
на Собранието на
САП Војводина,
Горје Хајдер, с. р.
член на Извршниот совет,

За Извршниот совет
на Собранието на
САП Косово,
Џемшир Џуриќи, с. р.
член на Извршниот совет
и покраински секретар за
финансии

417.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ЧЕЛИЧЕН ПЕСОК — СЕКАНЕЦ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 18 ноември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за челичен песок — секанец, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, да ја зголеми до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 4637 од 26 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Металац“ — Зрењанин.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 10 купувачи — потрошувачи потписници на спогодбата.

418.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОЖЕН ТУТКАЛ И ЗА ТЕХНИЧКИ И ПРЕХРАНБЕН ЖЕЛАТИН ВРЗ БАЗА НА КОЖЕНИ ОТПАДОЦИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 20 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кожен туткал и за технички и прехранбен желатин врз база на кожни отпадници, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) кожен туткал со вискозност:	
— до 3°E	10.50
— над 3 до 4°E	15.60
— над 4 до 6°E	17.70
2) технички желатин со вискозност:	
— 5 до 7°E	19.00
— над 7 до 10°E	25.25
— над 10°E	27.30
3) прехранбен желатин со вискозност:	
— S-120	37.60
— S-150	39.45
— S-180	43.80

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 442 од 21 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Кемин“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 29 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

419.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДРВЕН РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 февруари 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена

на затечените цени за дрвен ретортен јаглен со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 7%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 791 од 17 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Борис Кидрич“ — Лукавац ООУР Дестилација Теслик и Комбинат „Белишќе“ — Белишќе.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 8 купувачи — потрошувачи потписници на спогодбата.

420.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕТИЛЕН — ОКИТЕН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 декември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен — окитен, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) ОКИТЕН за филм	Д-4/т 15.585
2) ОКИТЕН за цетки	15.585
3) ОКИТЕН за каширање	14.940
4) ОКИТЕН за дуваче	14.880
5) ОКИТЕН за млеко	15.360
6) ОКИТЕН за брзање	14.160

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 5262 од 26 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ИНА-ОКИ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

421.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ БИХРОМАТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 2 март 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за натриум бихромат, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, да ја зголеми така што највисоката продажна цена да изнесува 14,60 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и по условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1571 од 21 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Југохром“ — Јегуновци.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Жупа“ — Крушевац и „Зерка“ — Суботица.

422.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА И ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАА ОПРЕМА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 3 февруари 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за опрема за климатизација, вентилација и за резервни делови за таа опрема, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат, и тоа за:

1) опрема за климатизација и вентилација во просек до 6%, а според ценовникот што е составен дел на Спогодбата;

2) резервни делови до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1345 од 13 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Клима“ — Целје, „Вентилатор“ — Загреб, „14 децембар“ — Белград и „Соко“ — Мостар.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Агросервис“ — Крагуевац, „Босна-ауто“ — Сараево, „Бродокомерц“ — Сплит, „Електротехна“ — Загреб, „Јанко Лисјак“ — Белград, „Електротехна“ — Љубљана, „Металка“ — Љубљана, „Металсервис“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Унион-инвест“ — Сараево, ПРК „Београд“ — Белград, „Електронабава“ — Љубљана, „Техномеркатор“ — Целје, „Ковинотехна“ — Целје, „Бродоматеријал“ — Ријека, „Фермпорт“ — Загреб, „Електроопскрба“ — Загреб, „Грамаат“ — Загреб и „Термофриз“ — Сплит.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА

I

Се отповикува

Милојко Друловиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Кина.

II

Се назначува

Мирко Остоиќ, помошник-сојузен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Кина.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 6

6 април 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА

I

Се отповикува

Паун Шербановиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Папуа Нова Гвинеја.

II

Се назначува

Златан Сажуниќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во Република Индонезија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Папуа Нова Гвинеја со седиште во Џакарта.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 7

14 април 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 76 од Законот за прекршоци со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОСТОЈАНИ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

За претседател и постојани членови на Сојузниот совет за прекршоци се именуваат, и тоа:

а) за претседател:

Ѓуро Алфировиќ, помошник-сојузен секретар за финансии;

б) за постојани членови:

1) д-р Радмила Кукавица, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа;

2) Јелисавета Мирковиќ, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за финансии;

3) Микко Старовиќ, шеф на одсек во Сојузната управа за царини;

4) Момчило Томиќ, советник во Сојузната управа за царини;

5) Саво Курувија, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;

6) Благое Шошкиќ, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за финансии.

Е. п. бр. 41

25 јануари 1978 година
Белград

Сојузни извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Демократска Народна Република Кореја

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Pak Song Sol, претседател на Административниот совет на Демократска Народна Република Кореја;

Kim Dong Gju, потпретседател на Демократска Народна Република Кореја;

O Jin U, генерал на армија, член на ПВ на ЦК на Републичката партија на Кореја, министер на народните вооружени сили;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Демократска Народна Република Кореја

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Kim Yong Nam, секретар на ЦК на Работничката партија на Кореја;

Chong Chun Gi, потпретседател на Административниот совет на Демократска Народна Република Кореја;

Ho Dam, потпретседател на Административниот совет на Демократска Народна Република Кореја и министер за надворешни работи;

Ke Ung Te, потпретседател на Административниот совет на Демократска Народна Република Кореја и министер за надворешна трговија;

Li Sang Son, министер за култура;

Pak Myong Bin, министер за здравје;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Kim Gwan Sob, претседател на Комитетот за културни односи со странство;

Kim Si Hak, претседател на Централниот Радиокомитет;

Kang Hi Won, претседател на Административниот комитет на град Пјонгјанг;

Kim Song Gol, директор на Централната Корејска телеграфска агенција;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Kim Ik Hyon, заменик-министер на народните вооружени сили;

Kim Gil Hjon, заменик-началник на Одделението на ЦК на Работничката партија на Кореја за меѓународни врски;

Kim Si Om, генерален директор на „Двор на ученици и пионери“ во Пјонгјанг;

Li Chong Mok, заменик-министер за надворешни работи;

Han Su Gil, заменик-министер за надворешна трговија;

Chong Gwang Sun, амбасадор на Демократска Народна Република Кореја во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Chon Hi Jong, началник на Управата за надворешни работи во Конгресната палата „Kumsunsan“

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Kvang Gjong Nak, заменик-претседател на Административниот комитет на град Пјонгјанг;

Cho Song Muk, началник на I Управа во Министерството за надворешни работи;

Li Su Yong, началник на I Протоколот во Министерството за надворешни работи;

Kim Hi Su, началник на Управата во Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Li Sok Ryon, шеф на Отсек во Одделението за меѓународни односи на ЦК на Работничката партија на Кореја;

Kim Chang Cho, шеф на Отсек во Одделението за меѓународни односи на ЦК на Работничката партија на Кореја;

Kim Ha, заменик-началник на секција на Одделението за меѓународни односи на ЦК на Работничката партија на Кореја;

Pak Hjon Bo, началник на II Протокол во Министерството за надворешни работи;

Han Yon Cho, заменик-началник на I Протокол во Министерството за надворешни работи;

Im Gon Su, шеф на Отсек во I Управа на Министерството за надворешни работи;

Gir Gjion Chil, инструктор на Одделението за меѓународни односи на ЦК на Работничката партија на Кореја;

Chang Hon Gon, шеф на Отсек на I Управа во Министерството за надворешни работи;

Kim Te Soul, началник на Протоколот на Министерството за економски односи со странство;

Kim Won Sik, началник на Протоколот на Комитетот за културни односи со странство;

Li Sang Chun, началник на Протоколот на Министерството за надворешна трговија;

So Dong Bom, шеф на Меѓународното одделение на весникот „RODON SIMBUN“;

Cho Thak Ji, шеф на Меѓународното одделение на весникот „MINJUCOSON“;

Kim Dong Gon, директор на „Фото-сервис“;

Pak Hjon Gju, заменик-директор на болницата „Bonghva“;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Kim Yong Jo, референт во I Протокол во Министерството за надворешни работи;

Kim Tek Rjul, референт во I Протокол на Министерството за надворешни работи;

Jong Ryon Un, референт во I Управа на Министерството за надворешни работи;

Kim Bjong Kuk, лекар на болницата „Bonghva“;

Yu Air Lo, навигатор на цивилното воздухопловство;

Pak Chang Sok, преведувач;

Kim Pyuon Gil, преведувач;

Li Gil Nam, преведувач;

Li Hjon Bok, преведувач;

Li Do Sob, преведувач;

Han Shang Yon, преведувач;

Kan Jong Suk, преведувач;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Демократска Народна Република Кореја

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковник Li Jung Ze;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

постар потполковник Du Sung Fung;

постар потполковник Kim Te Hvan;

постар потполковник Li Chang Rak;

потполковник U Zi Hong;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајор Hong Hi Nam;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетан Kim Gin Jon.

Бр. 169
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на дваесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во образованието на стручни и научни кадри, со што е сторен значаен придонес кон стопанскиот и општествениот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Економски факултет — Сараево;

— по повод на триесетгодишнината на постојењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Граѓевински индустриски комбинат „Хидроградња — Сараево;

— по повод на дваесет и петгодишнината на излегувањето, а за особени заслуги на афирмацијата на уметничките остварувања во книжевноста и за придонес кон развивањето на самоуправните социјалистички односи во областа на културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Часопис „Живот“ — Сараево;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бркић Хусејина Есад, Комљен Петра Петар, Ковачевић Љубе Вајо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Балаћ Ђуре Вељко, Царић Николе Бранко, Цвијановић Јове Миливој, Ђуртовић Мехмеда Расим, Чучак Ђуре Раде, Дупановић Сулејмана Мухамед, Глушица Ђуре Душан, Ибрахимпашевић-Шакић Шерифа Хаџера, Јарић Василија Марко, Кнежевић Воје Васо, Лакић Глише Миле, Лончић Ремзиј Хасана Хаснија Мандић Душана Милка, Папић Душана Зора, Сараџ Милана Стево Смиљанић Николе Пејо, Станаревић Косте Блажо, Зорић Ђуре Стеван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Домаќиновић Јосипа Стјепан, Керкез Василије Ђуро, Лоарић Ивана Иван, Марчетић Ристе Ванђелко, Пилиповић Лазе Јово, Самарџић Драге Шпиро;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Делић Хусејна Шабан, Диздаревић Сеферовић Алије Хидајета, Ерцег Илије Божо, Јовичић Јована Душко, Милошевић Саво Владо, Панић Ђуре Адам, Поповић Николе Душан, Сантрач Миле Јово;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Цвијановић Јове Миливој, Лакић Глише Миле,
Донић Рамић Хасана Хаспија, Станаревић Косте
Блажо;

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Цвијановић Јове Миливој, Кивачевић Љубе
Бајо, Лакић Глише Миле, Смиљанић Николе Пејо;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Поповић Пера Драго;

Од СР Хрватска

— по повод на седумдесетгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги и успеси во развивање-
то на задругарството и кооперативните односи на
село и за значаен придонес кон унапредувањето
на земјоделското производство

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Задружни савез Далмације — Сплит;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Кузманић Петра Динко;

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Урсић Марина Јадран;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бојанић Митра Милосав, Главан Ивана Стани-
слав, Кнафел Томе Зеленко, Опачић Милоша Адам;

— за особени заслуги на полето на јавната без-
бедност со што се придонесува кон општиот напред-
ок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Џитановић Јакова Винко, Ковачић Љубе
Здравко, Милош Петра Драгутин, Пајалић Антона
Маријан;

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народи
и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Бојанић Митра Милосав;

Од СР Словенија

— по повод на осумдесетгодишнината на пос-
тојењето, а за особени заслуги и постигнати успеси
во работата од значење за стопанскиот напредок
на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Картонажна товарна — Љубљана;

— по повод на триесетгодишнината на пос-
тојењето, а за особени заслуги и постигнати успеси
во работата од значење за стопанскиот напредок
на земјата

„Словин“ — Љубљана;

— по повод на триесетгодишнината на работата,
а за особени заслуги во развивањето на спортското
воздухопловство и едриличарството и за постигнати
успеси на натпреварувањата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Аероклуб „Станко Блоудек“ — Љубљана;

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси
во работата од значење за стопанскиот напредок на
земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Интереуропа“, меѓународна шпедиција и транс-
порт — Копер;

— за особени заслуги во создавањето и омасо-
вувањето на основните организации на финансис-
ките и сметководствените работници и за успеси
во стручното оспособување на членството

Удружење рачуноводствених и финансијских
радника СР Словенија — Љубљана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бојц-Рачингај Јожета Мајда, Долчић Антона
Емил, Габерц Антона Богомир, Pasetta Ивана
Франц, Шеме Антона Јоже;

— за особени заслуги на полето на јавната
дејност со која се придонесува кон општиот напред-
ок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Бенко Леополда др Владо, Garzarolli Емила
Ело, Гром Игнаца Виктор, Лаврић Ивана Радо, Ле-
без Антона Карел, Лесковец Јакоба Јакоб, Менард
Ивана Кајетан, Наглић Игнаца Милан, Пездирц
Јоже Иван, Срше Франца Иван, Стержај Мирос-
лав, Вучетић Николе Јован;

Од СР Србија

— по повод на триесетгодишнината на работата,
а за особени заслуги и постигнати успеси во разви-
вањето на хидрометеоролошката служба, со што
е сторен значаен придонес кон стопанскиот напред-
ок на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Републички хидрометеоролошки завод СР Ср-
бије — Белград;

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Чуле Мије Јуре, Кољковић Недељка Димитри-
је, Крстић Петра Ратко, Вучо Борђа Александар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СА ЗЛАТНА СВЕЗДА

Дивац Јаћима Раде, Марић Васе Симо, Вукић Томе Ђуро;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лазич Чедомира Милан, Миловић Ђоке Миленко, Стојковић Стеве Раде, Трнинић Милована Перо, Зирамов Радована Мојсило;

— за особени заслуги и постигнати успеси, во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Банковић Светозара Владимир, Кулунџија Миле Божо, Манетовић Глигорија Слободан, Младеновић Мирослава Милутин, Мркобрада-Опсеница Дмитра Маша, Прушевић Рама Рамиз, Трифуновић Стојана Борислав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дивац Мирка Василија, Ђурић Саве Драгомир, Јеличић Ивана Фрањо, Јовановић Средоја Драган, Пенезић Велимира Слободан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Миловић Ђоке Миленко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАВРОСТ

Миловић Ђоке Миленко, Прушевић Рама Рамиз;

Од САП Косово

— за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството и за придонес кон ширењето на просветата и културата во духот на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основна школа „Мето Барјактари“ — Орлане;

— по повод на триесетгодишнината на излегувањето, а за особени заслуги и успеси во информирањето и поттикнувањето на работните и општествените активности на членовите на колективот и за придонес кон јакнењето на братството и единството на нашите народи и народности

„Трепча“ информативни лист радног колектива — Косовска Митровица

— за заслуги на развивањето на кооперативните односи и за придонес кон унапредувањето на земјоделското производство на село

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Земљорадничка задруга — Крпимеј;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кабаши Ајдара Речеп, Петрушић Јефта Божо, Шарки Сефера Рамил.

Бр. 131

2 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

408. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — — —	969
409. Уредба за спроведување реквизиција за потребите на вооружените сили во воена состојба — — — — —	969
410. Одлука за мерките за спроведување на чл. 47 до 55 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —	971
411. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	972
412. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Eleftheros Kosmos“ — — — — —	972
413. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „The Times“ — — — — —	973
414. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	973
415. Наредба за означување на атестираната специјална опрема на транспортните средства за меѓународен превоз на лесно расипливи прехранбени производи — — — — —	973
416. Договор за утврдување и проценка на штетите од елементарни непогоди — — — — —	976
417. Спогодба за промена на затечената цена за челичен песок-секанец — — — — —	978
418. Спогодба за промена на затечените цени за кожен туткал и за технички и прехранбен желатин врз база на кожни отпадоци — — — — —	978
419. Спогодба за промена на затечените цени за дрвен ретортен јаглен — — — — —	978
420. Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен-окитен — — — — —	979
421. Спогодба за промена на затечената цена за натриум бихромат — — — — —	979
422. Спогодба за промена на затечените цени за опрема за климатизација и вентилација и за резервни делови за таа опрема — — — — —	979
Укази — — — — —	980
Одликувања — — — — —	981